



Предмет: Понуда за патничко возило 4225569 CITROEN New C3 Aircross BlueHDi 120 S&S FEEL PACK EAT6

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Обртен момент:	250Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	88kW (120КС) /3.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен автоматски менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	4154 / 1756 / 1637 mm
Волумен на багажен простор:	410литри
Пневматици :	205/ 60 R16
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.8 s,
Максимална брзина:	179 km/h
Потрошувачка:	
Град	5.6 l/100km
Отворено	4.2 l/100km
Комбинирано	5.0 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.3
Емисија на CO2 гасови:	130g/km

Сериска опрема:

- ESP + ASR (електронска програма за стабилност и анти-пролизгувачки систем),
- ABS + REF + AFU (системи за безбедно сопирање) + автоматско вклучување на предните светла при нагло сопирање,
- Помош при тргнување на нагорнина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач и совозач,
- Странични воздушни перничења за патниците во првиот ред
- Странични воздушни перничења за патниците во вториот ред
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Isofix прицврстување на детско седиште,
- Капак на багажниот простор,
- Затегнувачи на сигурносните ремени на предните седишта,
- Индикатор за непоставен сигурносен ремен,
- Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото и (автоматско исклучување во случај на несреќа),
- Citroen Connect Radio DAB 7" display, Bt, USB
- Централно заклучување со далечинско,
- Електрика на предни и задни стакла,
- Клима уред со полен филтер и активен јаглен

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Висинско прилагодување на возачко седиште,
- Висинско и длабинско подесување на воланот,
- Наслон на задна клупа делива во однос 2/3 со 1/3,
- Сет за поправка на гума
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- 16" челични тркала 3D раткапни
- Пакет Safety: (AFIL систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина),
- Куќишта на ретровизорите во црна сјајна боја,
- Задни светла со 3D ефект
- Патен компјутер,
- Електрично Серво управувач,
- Дневни LED светла
- Ткаенина на седиштата Mica Grey
- Задни паркинг сензори
- Електрично прилагодливи и грејни надворешни ретровизори
- Надолжни кровни носачи во црна сјајна боја
- Мултифункционален волан обложен со кожа
- Mirror Screen (Android Auto & Apple CarPlay)
- Дополнителна заштита на браникот напред и назад во сива боја Anthra
- Светла за магла напред
- Надолжна украсна лајсна под каросерија во црна мат боја

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Металик боја сина – Voltaic
- Електрика на задни стакла
- Грејачи на предно ветробанско стакло
- 3.5" колор екран
- Електрохроматски внатрешен ретровизор
- Пакет "Winter": Греене на предни седишта, одмрзнување на задно стакло, интегрирани предни светла за магла, "EcoLed" предни фарови

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
25.435,00 €	1.000,00 €	24.435,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила